

Кој може да стапи во контакт со нас?

- Родители
- Ученици и млади лица
- Наставници, директори на училишта, останати вработени на училишта.


Што е многу важно за нас:

Доброволно да разговарате со нас. Нашата психолошка услуга е **бесплатна**.

Приватност:

Не смееме со никого да разговараме за вашиот разговор со нас.

Вие сте тие што одлучвате со кого можеме да споделиме информации за вашиот случај.



Каде можете да не најдете?

Richard-Bertram-Str. 79
50321 Brühl
Tel.: 02232/9695-0

Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8314068

E-Mail: schulpsychologie@rhein-erft-kreis.de

Психологија во училиште на кратко



Regionale Schulberatung
Richard - Bertram - Straße 79
50321 Brühl
Tel.: 0 22 32/96 95-0
Fax: 0 22 32/96 95-12

Kreishaus
Willy - Brandt - Platz 1
50126 Bergheim
Tel.: 0 22 71/83-14068
Fax: 0 22 71/83-24013

E-Mail: schulpsychologie@rhein-erft-kreis.de

Вашето дете оди во училиште.

Можеби има проблеми.

Вашето дете има проблем со учењето?

Со читање, пишување, сметање?



Вашето дете не може да слуша внимателно?



Вашето дете има проблеми со други деца или возрасни?



Вашето дете се плаши од училиштето?



Многу често може да помогне наставникот или наставничката.

Понекогаш тоа не е доволно.

Посакувате повеќе помош?



Прашајте нé нас.

Психолозите во училиштата!

Ние соработуваме со учлиштето и родителите.

Што можеме да направиме?

- Заедно да најдеме одговори
- Заедно да работиме на нови идеи
- Заедно да решаваме проблеми



Нашата цел:

За доброто на вашето дете и неговото учење.

Што правиме ние?

Разговараме со вас и вашето дете.

Може да биде присутен и преведувач.



Може да го посетиме вашето дете и во училиштето.

Ние набљудуваме внимателно:

- Како се чувствува вашето дете?
- Зошто има проблеми?
- Кои се неговите посилни страни?
- Што уште треба да научи?